

Службен весник

на Република Македонија

Број 43

19 март 2013, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
976. Уредба за начинот на утврдувањето на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта	2	980. Решение од Судски совет на Република Македонија	18
977. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за извршување на санкции	3	981. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	18
978. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика	3	982. Валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2012 година, за пензии остварени во 2013 година	18
979. Правилник за Листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина	4	983. Висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2013 година	19
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
976.

Врз основа на член 99 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.03.2013 година, донесе

УРЕДБА**ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА НЕПОВОЛНИОТ КЛИМАТСКИ НАСТАН, НАСТАНАТА ШТЕТА, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ЗАГУБАТА НА ПРИХОДОТ, ПРЕСМЕТКАТА НА ШТЕТАТА, ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПОМОШТА****Член 1**

Предмет на уредување

Со оваа уредба се пропишува начинот на утврдување на неповолен климатски настан, утврдување на настаната штета, пресметување на загуба на приход од продажба на земјоделски растенија и животни, штети на стакленици и пластеници, пресметка на штетата и постапката за исплата на помош.

Член 2

Поими

Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат следното значење:

1. „Неповолен климатски настан“ е климатски настан кој отстапува од статистички утврдениот распоред на климатски настани за одреденото подрачје и може да предизвика материјални загуби во земјоделското стопанство.

2. „Загуба“ е изгубениот приход утврден врз основа на вредноста на земјоделското растение или животното во моментот на настанување на штетата и изгубената добивка од очекуваниот приход од продажбата на земјоделскиот производ.

3. „Земјоделски растенија“ се едногодишни или повеќегодишни растенија кои се одгледуваат за примарно земјоделско производство.

4. „Животни“ се домашни животни за земјоделско производство (копитари, говеда, биволи, свињи, овци, кози, живина, пчели), кои се одгледуваат за земјоделско производство на регистрирано одгледувалиште согласно закон.

5. „Штета на стакленици или пластеници“ е штета што непосредно му е нанесена на стакленикот или пластеникот и се изразува во парична вредност потребен за негова поправка или доведување во првобитна состојба.

6. „Стакленици“ се земјоделски објекти за примарно земјоделско производство на земјоделски растенија во заштитен (застаклен) простор со контролирани услови за производство, вклучувајќи ги и помошните про-

стории со кои стакленикот заедно со изградените инсталации, односно опрема претставува техничко-технолошка целина.

7. „Пластеници“ се земјоделски објекти за примарно земјоделско производство на земјоделски растенија во заштитен простор со пластична прекривка/фолија, вклучувајќи ги и помошните простории со кои пластеникот заедно со изградените инсталации, односно опрема претставува техничко-технолошка целина.

Член 3

Начин на утврдување на неповолен климатски настан

Неповолен климатски настан се утврдува врз основа на добиени податоци за појавата, видот, времетраењето и зафатеното подрачје од страна на Управата за хидрометеоролошки работи.

Член 4

Начин на утврдување на настаната штета

(1) За утврдување на настаната загуба на земјоделски растенија и животни и настаната штета на стакленици и пластеници, носителот на земјоделското стопанство или организацијата на производители во која членува носителот на земјоделското стопанство, поднесува барање за утврдување на настаната загуба, односно штета до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство според местото на настанување на загубата, односно штетата.

(2) Барањето од став (1) на овој член, особено содржи:

- подрачна единица до која се доставува барањето;
- податоци за барателот;
- податоци за земјоделското земјиште за кое е поднесено барање за утврдување на загуба односно штета на земјоделски растенија и/или стакленикот и/или пластеникот и тоа: катастарска парцела, површина, катастарска култура, вид на земјоделско растение опис на штетата односно загубата;
- податоци за одгледувалиштето за кое е поднесено барање за утврдување на загуба односно штета на животни и тоа: број на одгледувалиштето, број и вид на животни и опис на штетата односно загубата;
- податоци за осигурување;
- изјава на барателот дека под материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се точни и
- потпис на барателот.

(3) Врз основа на поднесеното барање од став (1) на овој член се врши увид на местото за кое е поднесено барање за утврдување на настаната загуба односно штета и се составува записник за извршениот увид.

(4) Записник од став (3) на овој член, особено содржи:

- податоци за земјоделско стопанство и тоа: носител на земјоделско стопанство и податоци за идентификација на носителот, единствениот идентификациски број на земјоделското стопанство,

- податоци за земјоделското земјиште и тоа: катастарска парцела, површина, катастарска култура, вид на земјоделско растение и опис на штетата односно загубата на земјоделски растенија и/или стакленикот и/или пластеникот;

- податоци за одгледувалиштето и тоа: број на одгледувалиштето, број и вид на животни и опис на штетата односно загубата; на животни;

- податоци за осигурување;

- забелешка и

- потпис на лицето/лицата кои го извршиле увидот.

Член 5

Пресметка на загуба на приход, пресметка на штета на земјоделски растенија и животни и штета на стакленици и пластеници

Пресметката на загуба на приход, пресметката на штета на земјоделски растенија и животни и штетата на стакленици и пластеници се врши врз основа на процена од страна на овластени проценители согласно Методологијата за процена на вредноста на средствата во земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/11) и согласно Законот за проценка.

Член 6

Постапка за исплата на помош

(1) Извештај за процена од член 5 од оваа уредба се доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го доставува извештајот за процена од член 5 од оваа уредба до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.

(3) Врз основа на доставениот извештај за процена од став (2) на овој член, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој врши исплата на помошта на подносителот на барањето од член 4 став (1) од оваа уредба.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2047/1
19 март 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

977.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Управата за јавни приходи му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив	Количина	Проценета вредност
1.	Печка со 2 рерни	1	10.000,00
2.	Електричен шпорет	1	2.000,00
3.	Фрижидер вертикален	2	7.000,00
4.	Фрижидер за длабоко	2	2.000,00
ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ			21.000,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции.

Член 3

Директорот на Управата за јавни приходи, склучува Договор со директорот на Управата за извршување на санкции, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 1776/1
3 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

978.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Влада на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Управата за јавни приходи му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив	Количина	Проценета вредност
1.	Т.Д.Ф Алмак Линда (3 ел.)	1	37.600,00
2.	Агол FR-50/D (2 ел.)	1	33.800,00

3.	Столица Ивана	2	2.200,00
4.	Столица G0073A	2	1.800,00
5.	Столица G0050	4	2.600,00
6.	Столица G0059A	2	2.600,00
7.	Маса G5700	2	12.200,00
8.	Комода Сириус	1	8.000,00
9.	Комода Пезаро	1	14.700,00
10.	Комода Престиж (4 ел.)	1	20.200,00
11.	Плакар Сара+огледало	1	7.700,00
12.	Тв. Биро Форма Стил	2	2.900,00
13.	Табуретка Алфа	3	3.500,00
14.	ТВ полица Хермес	1	3.800,00
15.	Биро 120x70 Алек	1	7.000,00
16.	Детски Кревет Александар	1	7.800,00
17.	Детски Кревет Александар - скршен	1	2.500,00
18.	Ормар Александар	1	11.600,00
19.	Фиокар Форма	1	4.300,00
20.	Аголно Биро Никола	1	4.600,00
21.	Комода Тијана (5 ел.)	1	26.000,00
22.	Клуб маса N 3300 (ошт. стакло)	1	5.800,00
23.	Столица G0088A	2	2.700,00
24.	Столица G0045	2	2.700,00
25.	Столица G0081	2	1.200,00
26.	Столица G0045	4	2.700,00
27.	Столица G0052	2	2.400,00
28.	Столица G0034A	4	3.700,00
29.	Столица G0058B	2	2.600,00
30.	Столица G0058P	2	2.700,00
31.	Столица G0046B	4	2.600,00
32.	Маса G0200	3	6.400,00
33.	Душек 200x140 Економик	5	4.500,00
34.	Душек 190x130 Економик	1	3.900,00
35.	Столица G0073A	4	1.800,00
36.	Столица G0059	4	2.400,00
37.	Столица G0044	2	2.400,00
38.	Маса G5500	1	17.400,00
39.	Маса G5000 стакло (без стакло)	1	14.600,00
40.	Комода Марина (2 ел.)	2	14.700,00
41.	Комода Марина (1 ел.)	1	10.000,00
42.	Комода Леонардо (4 ел.)	1	24.000,00
43.	Агол Луна Кожа (2 ел.)	1	98.400,00
44.	Клуб маса Јоника	1	7.200,00
45.	Полица Форма (оштетени)	1	1.200,00
46.	Комода Јована коцка (2 ел.)	1	7.600,00
47.	Комода Михаела (5 ел.)	1	24.400,00
48.	Наткасна Галеб	1	2.300,00
49.	Отворена наткасна	1	1.200,00
50.	Комода Сандра	1	15.000,00
51.	Лежај Сара	1	14.000,00
52.	Комода Ники (4 ел.)	1	14.400,00
53.	Лежај 1600 (3 ел.)	1	6.800,00

54.	Комода Тијана (4 ел.)	1	26.000,00
55.	Табуретка Делфин	2	2.000,00
56.	Столица G0088	6	2.400,00
57.	Душек Ортопедик 190/160	1	16.000,00
ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ			587.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Директорот на Управата за јавни приходи, склучува Договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 1777/1
3 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

979.

Врз основа на член 49 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12 и 15/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ЛИСТА НА ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува Листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина при вршење на земјоделска дејност која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-3752/2
13 март 2013 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ

ЛИСТА НА ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Реден број	Назив на посебните минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина	Обврска за евиденција и документација	Советодавна поддршка
1. Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на почвата			
1.1 Одржување на содржината на органската материја и биолошката активност на почвата, и примена на агротехнички мерки			
1.1.1	Управување со жетвените остатоци		
	Растителните остатоци на обработливите површини после жетва не треба да се палат, освен заради спречување на ширењето или уништување на штетни организми кога за тоа постои службена наредба за палење на растителните остатоци, или во случај на палење на растителни остатоци од плевели.		
1.1.2	Спречување на обраснување на обработливите земјоделски површини со нежелна вегетација		
	Обраснување на обработливите земјоделски површини со нежелна вегетација и плевели треба да се спречи со уредно обработување и примена на агротехнички мерки, односно: - орање на површините најмалку еднаш во текот на годината, и/или - ослободување на вегетацијата по механички пат или со примена на хербициди, или - со косење на меѓуредовото растојание на постојаните насади најмалку еднаш годишно.		

1.1.3	Одржување на насадите со повеќегодишни култури		
	Насадите со повеќегодишни лозови, овошни и маслинови култури, треба да се одржуваат во добра вегетативна состојба преку редовно кроење направено на начин со кој се регулира растот и плодноста и се одржува вегетативната кондиција на насадот.		
1.2	Заштита на почвата од ерозија		
1.2.1	Минимална покриеност на површината на земјоделското земјиште		
	Обработливите површини на земјоделското земјиште, освен пред изртување на посевите, подготовка на почвата пред сеидба на втора култура, грубото орање на зимска бразда, и угар во плодород кај органско производство, треба да бидат покриени: - со земјоделски култури, или - со жетвени/пост-бербени остатоци, или - наменски со растителни остатоци (мулч).		
1.2.2	Обработка на земјиштето на површини со наклон		
	На површини со наклон од 15% или поголем не треба да се врши орање на земјиштето вертикално по падот на теренот. Земјоделските активности треба да се изведуваат попречно на наклонот на теренот (по изохипси), со исклучок на површините засадени со повеќегодишни лозови, овошни и маслинови насади, или при премногу тесни и/или парцели со неправилен облик, каде поради недостаток од простор за маневрирање,		

	попречното обработување на земјиштето е отежнато и опасно.		
1.3	Примена на ѓубрива од органско потекло и минерални ѓубрива		
1.3.1	Анализа на хемиските својства на почвата	Земјоделското стопанство треба да ги чува финансиските документи и резултатите од извршените хемиски анализи на почвата и препораките/ планот за ѓубрење.	Правилно земање на почвениот примерок согласно препораките на лабораторијата и испраќање на анализа (доколку самата лабораторија не е во можност стручно да го земе примерокот).
	Анализа на хемиските својства на почвата, односно анализата на pH вредноста на почвата, содржината на органските материји (хумус) и содржината на достапен азот (N), фосфор (P) и калиумот (K) извршена во високообразовна или научна институција во Република Македонија или акредитирана лабораторија, земјоделските стопанства со површини од: - 20 хектари за поделелски култури, - 5 хектари за овошни и лозови насади, - 5 хектари за површините со тутун, - 2 хектари за градинарски култури на отворено, и - 1 хектар за оранжерии со контролирани услови за производство, треба да ја извршуваат најмалку еднаш во период од 5 години земајќи ја 2012 година како почетна година. Земјоделските стопанства со површини под овошни и лозови насади, со тутун, и оранжерии со контролирани услови за производство, анализата треба да ја направат најдоцна до 31 октомври 2013 година, додека останатите земјоделски стопанства до 30 септември 2014 година. Барањето може да се однесува и на други стопанства кои самостојно ќе декларираат дека		

	направила хемиска анализа на почва за првиот петгодишен период.		
1.3.2	Примената на ѓубривата согласно достапните хранливи материи во почвата Примената на ѓубривата од органско потекло и на минералните ѓубрива од страна на земјоделските стопанства од Условот бр. 1.3.1 треба да се врши врз основа на анализата на хемиските својства на почвата и препораката/планот за ѓубрење од дипломиран инженер агроном, односно советник од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, која во предвид ги зема и: потребите за хранливи материи за дадената култура и очекуваниот принос, климатските услови, содржината на органската материја и структурата на почвата, управувањето со земјиштето, наводнувањето и резултатите од регионалните и локални испитувања на почвата.	Земјоделското стопанство треба да ги евидентира набавката и употребата на минералните и ѓубривата од органско потекло, и тоа особено податоците за: количината на ѓубриво купена во текот на годината; вид на ѓубривото/содржина на хранливи материи; време и количина на внесено ѓубриво; и местото (локација и големина на секое поле на кое се применува ѓубривото).	Подготовка на препорака/план за ѓубрење, вклучително и соодветна технологија и методот за ѓубрење кој треба да ги задоволува земјоделските, економските и еколошките критериуми. Соодветно водење на бараната евиденција.
1.3.3	Заштита на водите од нитратите од ѓубривата Ѓубрењето не треба да се применува на површини кои се: - во заштитени зони на извори, поблиску од 10 метри до брегот на површински води - реки, езера, канали, вирови и поплавени земјишта и 25 метри одалеченост од бунари за вода за пиење со течни ѓубрива од органско потекло, односно поблиску од 3 метри до брегот на површински води и водотеци со минерални ѓубрива кои содржат нитрати, - замрзнати и покриени со покривка од снег		

	повисока од 5 см, заситени со вода на која има појава на водолежини, и на поплавени површини со течни ѓубрива од органско потекло и минерални ѓубрива кои содржат нитрати, и		
	- со наклон од 20% и поголем со течни ѓубрива од органско потекло.		
1.3.4	Дозволена количина на азот од ѓубривата од органско потекло по обработлива земјоделска површина	Земјоделското стопанство треба да го документира:	Подготовка на план за управување со ѓубриво од органско потекло (производство, ѓубрење, и складирање на ѓубривото во согласност со динамиката на потребите на ѓубре и потребите за површините), а со цел да се избегне или редуцира натрупување на ѓубривото и загадувањето.
	Вкупната количина на азот која се применува на обработливите земјоделски површини од ѓубривата од органско потекло не треба да биде поголема од 210 кг/ха годишно. Количината на применет азот од ѓубривата од органско потекло се определува преку дозволено оптеретување на земјоделска површина од еден хектар со одреден број на одгледувани грла животни како што е прикажано подолу (колона 3), и тоа за земјоделските стопанства со интензивно одгледување на животни кои по стопанство имаат повеќе од:	- правото на користење на земјиштето на кое го применува ѓубривото од органско потекло, и/или - отстапувањето на вишокот на ѓубривото од органско потекло на земјоделско стопанство кое има површини под ограничувањето за оптеретување со дозволеният број на животни или кое не одгледува животни, и/или - преработувањето на ѓубривото од органско потекло во биогас или компост.	
	- 20 грла говеда со шталско одгледување со постојан престој во објект, - 100 грла свињи за тов и/или 10 маторици, и - 5.000 несилки или 10.000 бројлери одгледани на годишно ниво.		

Вид на ѓубриво	1. Најголема дозволена количина ѓубриво според граничните вредности на N	2. Содржана количина на хранливи материи кг/ха			3. Дозволено оптеретување на број на животни по хектар за дозволени количини на килограми на N /ха	
	t/ха	N	P ₂ O ₅	K ₂ O		
Говедско	42	210	126	210	3 (возрасни говеда), 5 (од 12-24 м), 10 (од 6-12 м), 20 (теле до 6м)	
	34	170	102	170	2,43 (возрасни говеда), 4 (од 12-24 м), 8,1 (од 6-12 м), 16,2 (теле до 6м)	
	35	210	105	210	3,5	
Коњско	28	170	85	170	2,8	
	26	210	130	210	20	
Овчо	21	170	106	170	16,2	
	35	210	175	140	8,8 (маторица), 17,5 (товни свињи)	
Свинско	28	170	142	113	7 (маторици), 14,2 (товни свињи)	
	14	210	182	70	617	
Кокошино - несилки	11	170	147	57	500	
	7	210	210	140	988	
Бројлерско	5,5	170	170	110	800	
	10	210	220	80		
Говедски компост	8	170	180	65		
	52 м3/ха	208	104	260		
Течно говедско ѓубриво	42 м3/ха	170	85	210		
	42 м3/ха	210	168	126		
Течно свинско ѓубриво	34 м3/ха	170	136	102		
	Одржување на соодветна реакција на почвата (Ph вредност)					
1.4	Заради постигнување на соодветна реакција на почвата (Ph вредност) при вредности на pH				Земјоделското стопанство треба да ги евидентира сите применети	Препорака за потребните мерки за да се

	помали од 5 и поголеми од 9, земјоделските стопанства од Условот бр. 1.3.1 треба да применат мерки за калпизација, односно алкализација.	мерки за подобрување на реакцијата на почвата, и да ја чува документацијата за набавка на средства и/или услуги за спроведени мерки за подобрување на реакцијата на почвата.	постигне оптимална вредност на почвата согласно со резултатите на хемиската анализа на почвата, и за начиниот на нивно спроведување.
2. Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на водата			
2.1	Копање на бунар на површина во состав на хидромелиоративните системи		
	Бунар не треба да се копа на површина во состав на хидромелиоративните системи за кои постојат технички можности за користење на вода од системот. За копање на бунар на површина во состав на хидромелиоративните системи каде нема технички можности за наводнување, треба да се обезбеди позитивно мислење од надлежното Водостопанство.	Обезбедено позитивно мислење од страна на надлежното Водостопанство за бунар на површина во состав на хидромелиоративните системи каде нема технички можности за наводнување, како и мислење од Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање за копање на нов бунар на површина во состав на хидромелиоративните системи.	
2.2	Користењето на вода од систем за наводнување		
	Користењето на вода од систем за наводнување треба да е регулирано со Договор за користење на водата за наводнување склучен со испорачателот на водата (надлежното Водостопанство, Водна заедница или јавно претпријатие за водостопанство).	Обезбеден Договор за користење на водата за наводнување со испорачателот на водата.	
2.3	Заштита на објектите за наводнување и одводнување		

	Заради заштита на објектите за наводнување и одводнување не треба да се:		
	- фрла растителен или друг вид на отпад во каналите за наводнување или одводнување, - оштетуваат хидрантските приклучоци и другата хидромеханичка опрема на мрежата за наводнување, и - затрупуваат со земја или заоруваат секундарните и терцијалните канали за одводнување.		
3. Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса при заштита на растенија			
3.1	Избор на производи за заштита на растенијата		
	Заштитата на растенијата треба да се изведува само со производи кои се наоѓаат на Листата на одобрени производи за заштита на растенија, и тоа за намена, и на начин соодветни на упатството од производителот.	Земјоделските стопанства кои употребуваат производи за заштита на растенијата треба да водат евиденција за: - набавката на средствата за заштита на растенија, - третирањето на растенијата и на растителните производи, и тоа особено за податоци за: видот и количеството на употребениот производ; активната компонента; датумот на примената; името(та) на штетниот организам, болест или плесел; културата; датумот на бербата, односно жетвата; применетата доза и површината; и типот на опрема за апликација, и - листата на залихи на	- Примена на интегрирана заштита на растенијата од штетни организми. - Соодветен начин на примена на производите за заштита на растенијата согласно реалните потреби за заштита на растенијата (правилен избор на средства за заштита, одредување на дозите како и изведување на третманот со производите за заштита). - Начините за водење на евиденција за извршените мерки за заштита на посевите и насадите. - Најнови сознанија за појава на штетни организми и плесели, како и превенција и соодветна заштитата од

		производите за заштита на растенијата која треба да се ажурира на секои три месеци. Земјоделските стопанства со овошни и лозови насади, евиденцијата треба да ја водат почнувајќи од 30 септември 2013 година, а останатите земјоделски стопанства од 30 април 2014 година. Евиденцијата треба да се чува најмалку пет години.	истите.
3.2	Примена на производи за заштита на растенијата		
	Производите за заштита на растенијата не треба да се применуваат во: - појас од најмалку 10 метри од извори на вода и од брегот на површински води, - во фаза на цветање на растенијата за производите за кои во упатството за користење стои дека е токсично за пчели. Пред примена на производи за заштита на растенијата кои се со ризик по здравјето на пчелите, во радиус до 2 км сопствениците на пчели треба да се известат за местото и времето на апликацијата, со цел превземање на општи мерки за заштита на пчелите.		
3.3	Мониторинг на болести на растенија		
	Здравствената состојба на посевите и насадите земјоделските стопанства треба да ја контролираат најмалку три пати во текот на годината, и за карантинските појави на штетни	Земјоделските стопанства, евиденцијата за извршените контроли и регистрираната здравствена состојба на посевите	Методите на вршење на прегледите, визуелна идентификација на болестите и начините за

	организми треба веднаш да го известат фитосанитарниот инспектор и/или фитосанитарната управа при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Земјоделските стопанства треба да ги преземат сите мерки утврдени од страна на фитосанитарниот инспектор и/или фитосанитарната управа за спречување на ширењето, односно уништување на штетните организми.	и насадите во моментот на прегледот треба да ја водат почнувајќи од 30 септември 2013 година.	водење на евиденција за извршените прегледи.
3.4	Заштита на здравјето на луѓето при примена на производите за заштита на растенијата		
	Заради заштита на здравјето на луѓето при примена на производите за заштита на растенијата треба да користат: заштитни маски, ракавици, кабаници и чизми во случај на механизирана заштита на растенијата (со турбо амортизер), односно најмалку маска и ракавици при рачно аплицирање на средствата за заштита. Во текот на апликацијата не е дозволено јадење, пиење или пушење.		Заштита на здравјето на луѓето при примена на производи за заштита на растенијата.
4. Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина при одгледување на животни			
4.1	Идентификација и регистрација, и пријавување на движења на животните		
	Земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, овци, кози, свињи или пчели треба да: - обезбедат регистрација на одгледувалиштето, ги пријават сите промени во одгледувалиштата, вршат попис на одгледувалиштето и редовно го водат регистрот на одгледувалиште,	Земјоделските стопанства треба да обезбедат договор со овластен ветеринар, и во законски пропишаниот рок да ја чуваат документацијата поврзана со идентификација, регистрација и движење на животните, и	

	- обезбедат навремена идентификација и регистрација на животните согласно роковите пропишани во закон, - водат евиденција за купо-продажба, преместување или смрт на животните, и - податоците за промените навремено ги доставуваат во Централниот регистар на одгледувалишта на животни.	документите од регистрот на одгледувалиште.	
4.2	Спроведување на мерки за здравствена заштита на животните		
	Земјоделските стопанства треба да ги спроведат мерките за здравствена заштита на животните согласно Програмите за сузбивање и искоренување на заразни болести и Годишната наредба за здравствена заштита на животните.	Земјоделските стопанства треба да ја чуваат документацијата поврзана со спроведената здравствена заштита на животни.	
4.3	Контрола на заразни болести на животните, особено болестите: лигавка и шап, класична чума кај свињите и син јазик		
	Земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, овци, кози и свињи, сомнителните или очигледни случаи на појави на заразни болести, особено болестите лигавка и шап, класична чума кај свињите и син јазик треба да: - ги пријават на овластениот ветеринар; - го ограничат движењето на заразените животни, и спречат секаков контакт со луѓето и други животни, и - после прегледот да ги спроведат пропишаните мерки од наредбата.		
4.4	Процена на влијанието врз животната средина		
	Задолжителна проценка на влијанието врз животната средина треба да се спроведе за	Земјоделските стопанства треба да обезбедат елаборат за заштита	

	земјоделски стопанства кои одгледуваат живина или свињи со повеќе од: - 20.000 места за несипки, 40.000 места за бројлери, или - 1.000 места за свињи за гоее (над 30 кг), или - 350 места за маторици. Земјоделските стопанства кои имаат спроведено задолжителна процена на влијанието врз животната средина, треба соодветно да ги спроведуваат пропишаните насоки.	на животната средина и документ од единиците на локална самоуправа за тековно спроведување на наодите од проценката на влијанието врз животната средина.	
4.5	Складирање на арско ѓубриво Земјоделските стопанства со интензивно сточарско производство кои произведуваат и акумулираат поголеми количини на арско ѓубре во однос на потрошувачката, треба да имаат складови за ѓубривото со капацитет доволни најмалку за количините на ѓубриво произведени во периодот кога неговата примена е ограничена согласно условите од алинеја 2 од Условот бр. 1.3.3. Складовите треба да одговараат на соодветниот тип ѓубриво со технички карактеристики кои ќе го спречат загадувањето на подземните и површинските води, ќе го намалат влијанието на воздухот и ќе обезбедат минимално губење на хранливите вредности на ѓубривото. Обврската се однесува на земјоделски стопанства со број на животни по земјоделско стопанство повеќе од: - 50 грла говеда со шталско одгледување со		Правилно управување со арското ѓубриво и обезбедување на складови со технички карактеристики кои се соодветни на типот на ѓубриво и капацитетот на стопанството.

	постојан престој во објект, - 250 грла свињи за тов и/или 25 маторици, - 5.000 неслики или 10.000 бројлери одгледани на годишно ниво. Складовите треба да се направени, или најмалку со отпочната постапка на градба во 2013 година, додека крајниот рок за нивно завршување да е 30 ноември 2014 година. За земјоделските стопанства од Условот бр. 4.4, обврските за складови на арско ѓубре се составен дел од исполнување на условите за стекнување со Интегрираната еколошка дозвола. Куповите на арско ѓубриво на поле треба да се лоцирани на место и начин со кој се исклучува можноста за контакт на течниот отпад со површински или подземни води преку испирање, односно да: - не бидат поставени врз одводни канали, и - да се оддалечени најмалку 10 метри од брегот на површински води - реки, езера, канали, вирови и поплавени земјишта, или 25 метри од извори, бунари или бушотини за снабдување на вода за пиење.		
4.6	Локација на бали за складирање на силажата		
	Балите за складирање на силажата треба да бидат оддалечени најмалку 10 метри од површинските води за да се спречи загадување.		

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

980.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно со член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 18.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Сефер Мехмети, судија на Основниот суд Куманово со навршување на 64 години на 15.3.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 18.3.2013 година.

Бр. 07-683/13
18 март 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

981.

Врз основа на член 88 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската берза АД Скопје бр. УП1 08-7 од 26.02.2013 година, на седницата одржана на ден 11.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје усвоени со Одлука број 02-208/1 од 25.02.2013 година на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје во рок од 15 дена од денот на приемот на ова Решение, да изврши дополнување на следните членови:

- Во член 5 став 1 во табелата точка 3 „Распространетост на родот на акциите во јавноста“, зборовите „најмалку 15%“, се заменуваат со зборовите „најмалку 10%“.

- Делот 1.3. „Исклучоци“ заедно со насловот на членот 10 и членот 10 се бришат.

- Во член 24 алинеја 7 по зборот „иминијата“, да се додадат зборовите „односно називите“.

- Во член 28, точка 1, алинеја 1 по зборовите „име и презиме, деловна адреса“, буквата „и“, се заменува со запирка, а после зборовите „функцијата што ја вршат кај издавачот“, се додаваат зборовите „и датум од кога ја вршат таа функција“. Во истата алинеја по зборовите „членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот“, се додаваат зборовите „наведување кои од неизвршните членови на овие органи се сметаат за независни“.

- Во член 40, точка 5 по зборовите „да достави“, се додава зборот „сеопфатен“. По ставот еден се додава нов став кој гласи: „Овој извештај содржи изјава за тоа како издавачот ги применил принципите на Кодексот за корпоративно управување на Македонска Берза, на начин што ќе им овозможи на акционерите да дадат оценка за тоа дали и како овие принципи се применети. Исто така овој извештај содржи изјава за тоа дали компанијата ги има применето и секоја од одредбите на Кодексот, и во врска со одредбите кои не се применети да даде појаснување за периодот во кој не ги применува одредбите и за причините поради кои истите не ги применува“.

- Во членот 52, точка 4 по зборовите „Одредбите од став 1“, се додаваат зборовите „алинеја 3, 4 и 5“.

- Во членот 55 точка 9 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „под услов ако со правосилна судска пресуда е потврдено дека одлуката е донесена во согласност со законски прописи и во согласност со актите на берзата“.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, по постапувањето од точка 2 од Решението, да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08 - 7
11 март 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

982.

Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатената плата по вработен во Република Македонија бр. 4.1.13.15 од 27.2.2013 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги утврдува и објавува

**ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШ-
НИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА
ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2012 ГОДИ-
НА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2013 ГОДИНА**

2007	14584,000000	1,4332
2008	16096,000000	1,2986
2009	19957,000000	1,0474
2010	20553,000000	1,0170
2011	20847,000000	1,0026
2012	20902,000000	1,0000

1. Платите остварени од 1970 до 2012 година што се земаат за утврдување на пензиската основа се пресметуваат според просечната плата на вработените во Републиката од 2012 година, како последна календарска година што и предходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите на сите вработени во Републиката, и тоа:

Година	Просечна плата	Коефициенти
1970	0,001136	18.399.647,8873
1971	0,001366	15.301.610,5417
1972	0,001625	12.862.769,2308
1973	0,001872	11.165.598,2906
1974	0,002400	8.709.166,6667
1975	0,003013	6.937.271,8221
1976	0,003435	6.085.007,2780
1977	0,004087	5.114.264,7419
1978	0,004902	4.263.973,8882
1979	0,005775	3.619.393,9394
1980	0,006945	3.009.647,2282
1981	0,008817	2.370.647,6126
1982	0,011259	1.856.470,3793
1983	0,014076	1.484.938,9031
1984	0,019542	1.069.593,6956
1985	0,032821	636.848,3593
1986	0,066730	313.232,4292
1987	0,133917	156.081,7521
1988	0,359726	58.105,3357
1989	6,420000	3.255,7632
1990	38,540000	542,3456
1991	77,850000	268,4907
1992	764,000000	27,3586
1993	4854,000000	4,3061
1994	9009,000000	2,3201
1995	9373,000000	2,2300
1996	9445,000000	2,2130
1997	9469,000000	2,2074
1998	9623,000000	2,1721
1999	9754,000000	2,1429
2000	9942,000000	2,1024
2001	10552,000000	1,9809
2002	11279,000000	1,8532
2003	11824,000000	1,7678
2004	12293,000000	1,7003
2005	12597,000000	1,6593
2006	13517,000000	1,5463

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 1,0260.

Бр. 02 – 1676/2
7 март 2013 година
Скопје

Директор,
Беким Незири, с.р.

983.

Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатена просечна бруто плата по вработен во Република Македонија број 4.1.13.16 од 27.2.2013 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ја утврдува и објавува

**ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ
НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕ-
СТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА
ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2013 ГОДИНА**

1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:

- за висока стручна подготовка19.509,00 денари
- за виша стручна подготовка или
подготовка за висококвалификуван
работник.....16.277,00 денари
- за средна стручна подготовка или
подготовка за квалификуван
работник.....14.769,00 денари
- за стручна подготовка на полуквалификуван
работник односно нижа стручна
подготовка.....13.091,00 денари
- за осигуреници и лица без стручна
подготовка12. 560,00 денари.

2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2012 година и служи за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата, а кои право на пензија остваруваат во 2013 година.

Бр. 02 – 1676/3
7 март 2013 година
Скопје

Директор,
Беким Незири, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013043